



Република Македонија

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

ДО ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Име на материјалот: Тарифник за висината на надоместокот за запишување на инфраструктурните објекти во катастарот на инфраструктурни објекти



ЕПП бр. _____ (Број на материјалот од Програмата за усвојување на правото на ЕУ)

Усогласеност со Годишната програма на Владата:

Материјал надвор од Програмата на Владата

Усогласеност со член 68 од Деловникот за работа на Владата:

ДА ДЕЛУМНО НЕ

Предлог на која седница на Влада да се разгледа материјалот:

На првата наредна седница

Карактер на материјалот:

Материјалот е од јавен карактер

Итност на материјалот:

Материјалот не е од итен карактер

Прилог:

- Тарифник
- Мислења од: Министерство за финансии, Министерство за животна средина и просторно планирање и Секретаријат за законодавство

Дата на доставување на материјалот:
Скопје,..... ноември 2014 година

Потпис
ДИРЕКТОР

Славче Трпески



Република Македонија

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

М Е М О Р А Н Д У М

**ТАРИФНИК
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ОБЈЕКТИ ВО
КАТАСТАРОТ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ**

ПОТПИС

Директор, Славче Трпески

Скопје,ноември 2014 година

1. Осврт по материјалот:

Со одредбите од член 181 став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/13, 41/14 и 115/14) е пропишано дека висината на надоместокот за запишување на инфраструктурните објекти во катастарот на инфраструктурни објекти се утврдува со тарифник кој го донесува Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, на кој согласност дава Владата на Република Македонија.

Имајќи ги во вид наведените законски одредби, Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности на седницата одржана на2014 година, го донесе Тарифникот за висината на надоместокот за запишување на инфраструктурните објекти во катастарот на инфраструктурни објекти.

2. Разгледани можни решенија (за-против аргументи):

3. Резултат од извршените консултации со ресорните министерства, другите органи на државната управа и организации:

4. Дали материјалот содржи елементи на државна помош?

ДА НЕ

5. Изјава за усогласеност на прописот со законодавството на Европската унија:

ДА НЕ

6. Усогласеност со преземените обврски од ратификуваните меѓународни договори:

7. Решение кое се препорачува (со образложение):

Агенцијата за катастар на недвижности и предлага на Владата на Република Македонија да го разгледа Тарифникот за висината на надоместокот за запишување на инфраструктурните објекти во катастарот на инфраструктурни објекти и да даде согласност за истиот.

8. Фискални импликации на материјалите што се предлагаат:

9. Очекувани влијанија:

10. Оценка на Секретаријатот за законодавство по материјалот:

ДА НЕ

11. Клучни елементи за информирање на јавноста

**ОБРАЗЕЦ ЗА ПРОЦЕНКА НА ФИСКАЛНИТЕ ИМЛИКАЦИИ
НА ПРЕДЛОГ-ПРОПИСИТЕ И ОПШТИТЕ АКТИ ДОСТАВЕНИ
ДО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА НИВНО УСВОЈУВАЊЕ**

1. Назив на предлогот: Тарифникот за висината на надоместокот за запишување на инфраструктурните објекти во катастарот на инфраструктурни објекти		2. Министерство/орган на државната управа: Агенција за катастар на недвижности			
3. Цел на предлогот:		4. Вид предлог: Тарифник			
5. Контакт-лице и звање: Неша Петрушевска, државен советник		6. Контакт тел./факс или е-пошта: Тел./факс: 075 359- 608 Е-пошта: n.petrusevska@katastar.gov.mk			
7. Активност:					
8. Вид барање:		<input type="checkbox"/> Регулатива во врска со ЕУ	<input checked="" type="checkbox"/> Нова програма	<input type="checkbox"/> Прераспределба (на средства) меѓу две програми	<input type="checkbox"/> Спојување на две или повеќе програми
		<input type="checkbox"/> Друга нова регулатива	<input type="checkbox"/> Зголемување/намалување на постоечка програма		
9. Цел на барањето/предложената активност:					
10. Врска со владината програма:					
11. Фискални импликации:		(илјади денари)			
		Тековна год.	Втора год.	Трета год.	Четврта год.
А. Вкупни трошоци за предлогот		0	0	0	0
Плати		0	0	0	0
Стоки и услуги					
Капитал					
Трансфер					
Вкупно		0	0	0	0
Б. Одобрени средства за предлогот		0	0	0	0
Плати		0	0	0	0
Стоки и услуги					
Капитал					
Трансфер					
Вкупно		0	0	0	0
В. Промена (разлика) на одобрените средства (Б-А)					
Плати					
Стоки и услуги					
Капитал					
Трансфер					
Вкупно					
Г. Распожливи средства од прелевање (од друга активности или програми во органот)					
Плати					

Стоки и услуги Капитал Трансфер Вкупно				
Д. Нето-импликации на средствата на органот (В-Г) Плати Стоки и услуги Капитал Трансфер Вкупно	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
Ѓ. Зголемување/намалување на приходите				
Е. Дополнителни извори на финансирање или споделување на трошоците Извор:				
12. Нето-зголемување/намалување на бројот на вработени во врска со предлогот	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13. Какви гаранции, заеми или други вистински или можни обврски ќе произлезат за Владата (а кои не се наведени во точка 11А до 11Е)	/			
14. Ако ова претставува барање за дополнителни средства во тековната фискална година или е надвор од нормалниот циклус на подготвување на буџетот, дајте образложение.	/			
15. Дата на завршување на проценката	/			
16. Дата на поднесување на анализата до Министерството за финансии за добивање мислење:	/			
17. Дата на добивање одговор од Министерството за финансии:	/			
18. Измени побарани од Министерството за финансии:	/			
19. Одговор на министерството - предлагач:	/			
20. Одговор од Министерството за финансии:	/			
21. Дали мислењето на Министерството за финансии е дадено во прилог:				
22. Одобрено/дата: Потпис на директор Славче Трпески	 _____ Ден/месец/ год.	 _____ Потпис на министер	 _____ Ден/месец/ год.	

Република Македонија

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

**ТАРИФНИК
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ
ОБЈЕКТИ ВО КАТАСТАРОТ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ**

Скопје,ноември 2014 година

Врз основа на член 181 став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14 и 115/14), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности на седницата одржана на2014 година, донесе

**ТАРИФНИК ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА
ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ОБЈЕКТИ ВО КАТАСТАРОТ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ
ОБЈЕКТИ**

Член 1

Со овој тарифник се пропишува висината на надоместокот за запишување на инфраструктурните објекти во катастарот на инфраструктурни објекти.

Член 2

Висината на надоместокот за запишување на инфраструктурните објекти изнесува:

реден број	Вид на запишување	Единица мерка	Висина на надоместок во денари
1	Запишување/евидентирање на инфраструктурен објект (линиски)	1м ¹	1
2	Запишување/евидентирање на инфраструктурен објект (отворена површина)	1м ²	1
3	Запишување/евидентирање на инфраструктурен објект (волумен)	1м ³	10
4	Запишување/евидентирање на инфраструктурни објекти поставени на стопа	1м ¹	1000

Член 3

За запишувања на инфраструктурни објекти за кои со овој тарифник не е утврдена висината на надоместокот, ќе се плаќа паушален надоместок во висина од 1000 денари по еден правен основ.

Член 4

Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од Владата на Република Македонија.

Управен Одбор
Претседател
Анега Јорданова, с.р.

Врз основа на член 181 став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14 и 115/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на _____ 2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ОБЈЕКТИ ВО КАТАСТАРОТ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот за висината на надоместокот за запишување на инфраструктурните објекти во катастарот на инфраструктурни објекти, донесен од Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, број _____ од2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. _____

_____ 2014 година
С к о п ј е

Претседател на Владата на
Република Македонија

м-р Никола Груевски, с.р.